



СОС ДЕТСКО  
СЕЛО  
МАКЕДОНИЈА



Љубовта и грижата за децата се приоритет и должност на возрасните во секое општество. Секое дете има право да ја добие потребната грижа и заштита.

СОС Детско село Македонија, како организација која 15 години е посветена на унапредување на грижата за децата без родители и родителска грижа во Република Македонија, интензивно работи на заштита на правата и интересите на децата во ризик, како најранливи во секое општество и поддржува биолошки и згрижувачки семејства со цел децата да добијат топол дом и родителска љубов и стекнат чувство на припадност и сигурност, го објавува следниов:

## П О В И К

за учество во ПРИДЕ обука за потенцијални згрижувачи

до сите заинтересирани лица кои би сакале да се вклучат во грижата и поддршката на децата без родителска грижа, за таа активност да стане нивна професионална определба, да се јават во СОС Детско село Скопје и врз основа на потребните квалификации, да се пријават за учество во обука за потенцијални згрижувачи.

**Потребните услови за вршење на згрижувачка работа, согласно законската регулатива се:**

- возраст од 18 до 65 години;
- завршено најмалку основно образование;
- добра здравствена состојба;
- пристojни станбено-материјални услови (соодветни за неа и развој на дете, со приходи најмалку во износ над правото на социјална парична помош);
- подобност за згрижувач (мотиви, ставови и подготвеност за вршење на згрижувачка функција);
- да не се осудувани.

Заинтересираните, кои ги исполнуваат условите за згрижувач, да испратат биографија на [selo@sos.org.mk](mailto:selo@sos.org.mk) или да ја достават во просториите на СОС Детско село Скопје на ул. Финска бр.131, населба Ченто) **најдоцна до 07.09.2017 година.**

Кандидатите ќе посетуваат обука за потенцијални згрижувачи во периодот септември - октомври, организирана во просториите на СОС Детско село Скопје и потоа влегуваат во потесниот избор за згрижувач.

СОС Детско село Скопје поддржува згрижувачки семејства, каде што деца без родители и родителска грижа добиваат топол дом и родителска љубов и стекнуваат чувство на припадност и сигурност.

Организацијата, како значаен субјект на полето на заштита на децата без родителска грижа, се залага за висококвалитетна грижа за децата со единствена цел овие деца да имаат безбедно детство и да добијат еднакви можности за правилен раст и развој како и децата кои живеат со своите биолошки родители.

За дополнителни информации контакт лице е: Виолета Георгиевска на тел.: 071373306,  
или е-маил адреса [violeta.georgievska@sos.org.mk](mailto:violeta.georgievska@sos.org.mk)